



СЛУЖ

21001 Skopje
Ган 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60302-603-1125

Сабота, 1 април 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 2 динара. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

280.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77 и 62/77) по член 1а се додава нов член 1б, кој гласи:

„На прометот на производите од став 1 точ. 2 и 3 на тар. број 3 од Тарифата, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на сите видови цигари — пакување од 20 парчиња, за кои производителските организации на здружен труд ги определуваат малопродажните цени, според условите на пазарот, и тоа:

— чија цена е над 8,00 до 9,00 динари	64,00%
— чија цена е над 9,00 до 10,00 динари	66,00%
— чија цена е над 10,00 динари	70,00%

2) на сите видови цигари произведени според југословенскиот стандард, што спаѓаат во:

— I квалитетна група	61,71%
— II квалитетна група	60,00%
— IIIа квалитетна група	56,25%
— IIIб квалитетна група	50,83%
— IV квалитетна група	44,75%

Одредбите на забелешката кон тар. број 3 на Тарифата важат и за прометот на производите од овој член.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 1 април 1978 година.

Е. п. бр. 193
29 март 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

281.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. За долунаведените квалитетни групи на цигари, цените во продажбата на мало можат да се формираат до следното највисоко ниво:

	Динари за 20 парчиња
— за I квалитетна група	7,60
— за II квалитетна група	6,80
— за IIIа квалитетна група	5,60
— за IIIб квалитетна група	4,80
— за IV квалитетна група	4,00

2. Производителските организации на здружен труд ќе им одобруваат на купувачите-трговски организации на здружен труд и на други организации, за цигарите од точка 1 на оваа одлука, рабат најмногу до 6,5% од малопродажните цени од точка 1 на оваа одлука.

За цигарите — пакување од 20 парчиња, за кои производителските организации на здружен труд ги определуваат малопродажните цени според условите на пазарот, работот договорно ќе се утврдува помеѓу производителската организација на здружен труд и купувачот — трговска организација на здружен труд и друга организација.

3. Во цената од точка 1 на оваа одлука е вклучен основниот данок на промет на производи според важечките прописи, како и износот од 0,26 динари за едно пакување од 20 парчиња на сите видови цигари според Општествениот договор за користење на средствата остварени со зголемувањето на цените за цигари за одредени намени што се финансираат преку Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74).

4. Трговските организации на здружен труд и другите организации што продаваат цигари на големо и на мало (во натамошниот текст: организации) како и имателите на дуќани во сопственост на граѓани што продаваат цигари на мало (во натамошниот текст: имателите на дуќани) можат да ги зголемат постојните продажни цени во прометот на големо и на мало за цигарите на залихи, и тоа:

	Динари за 20 парчиња
1) за екстра-цигари, чии малопродажни цени се формираат според условите на пазарот:	
— чии малопродажни цени се 12 динари	2,00
— други екстра-цигари	1,00

	Динари за 20 парчиња
2) за сите цигари произведени според југословенскиот стандард:	
— I квалитетна група	0,80
— II квалитетна група	0,80
— IIIa квалитетна група	0,60
— IIIb квалитетна група	0,60
— IV квалитетна група	0,50

5. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества на цигарите од точка 4 на оваа одлука затечени на 31 март 1978 година, како и на сите количества на тие цигари што до тој ден им се фактурирани на организациите и на имателите на дуќани од производителите, односно добавувачите (стоки на пат).

6. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества на цигарите од точка 4 на оваа одлука (залихи и стоки на пат), да го пресметаат износот од точка 4 под 1 и 2 на оваа одлука и од така пресметаниот вкупен износ да ги издвојат следните износи заради уплатата на долунаведените сметки, и тоа:

Бр. 840-2117 — Ос- новен данок на промет на прера- ботки од тутун (стар. број 3)	Бр. 80804-654-37 Фонд за унапредување на надворешнотр- говскиот промет на тутун и тутунски преработки — Бел- град
--	---

	Динари за 20 парчиња	
1) за екстра-цигари, чии мало- продажни цени се формираат според условите на пазарот:		
а) чии малопродажни цени се:		
— 12 динари	1,40	0,60
— 9 динари	0,66	0,34
б) други екстра-цигари	0,64	0,36
2) за сите цигари произведени според југословенскиот стан- дард:		
— I квалитетна група	0,49	0,31
— II квалитетна група	0,50	0,30
— IIIa квалитетна група	0,32	0,28
— IIIb квалитетна група	0,32	0,28
— IV квалитетна група	0,24	0,26

Организациите и имателите на дуќани се должни износит од став 1 на оваа точка да ги уплатат на сметките од тој став во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со тоа што за покрите на трошоците на пописот да можат од тие износи да задржат, и тоа за екстра-цигари 3%, а за цигари произведени според југословенските стандарди — 5%.

Од износите уплатени на сметката на Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки — Белград, од став 1 на оваа точка може на органите на пазарната инспекција да им се одобри исплата на надомест на трошоците за извршената контрола на пописот до износите што ќе ги одобри Сојузниот секретаријат за пазар и цени на предлог од републичкиот, односно покраинскиот орган на пазарната инспекција.

7. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако не постапи според точка 5 односно точка 6 на оваа одлука, или ако во пописот на залихите на цигари не прикаже точни податоци за залихите на цигари.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи според точка 5, односно точка 6 на оваа одлука, или ако во пописот на залихите на цигари не прикаже точни податоци за залихите на цигари.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се изрекне и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршување на прекршокот.

Постапката по прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка се смета за итна.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање продажни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/76).

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1978 година.

Е. п. бр. 194
29 март 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од С А П Војводина

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Чернидин Василије Миладин, Крагуљ Остоје
Лазо, Перић Никодина Миленко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Павла Благоје, Бранков Севера Вла-
димир, Буљевић Милана Стеван, Јанчић Недељко
Живорад, Јовић Душана Милутин, Крунић Петро

Стојан. Матијевић Петра Никола, Шебаљ Мије Марјан;

— за залагање и постигнати успеси во работа

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Амбрози Розалије Јожеф, Богданов Стевана Мирослава, Брајовић Радише Благоје, Ђуровић Луке Павле, Ђуровић Недељка Сретен, Ердељанин Стојана Драгица Губић Чедомира Спасоје, Јелић Виће Јосиф, Јовановић Светозара Бранислав, Краутсак Ненада Роса, Марин Николе Александар, Плавшић Богдана Миле, Рангић Душана Сава, Ресановић Ђуре Милутин, Смајловић Мухапема Емин, Шољага Марка Љубомир, Швехрам Мише Миша, Тодоровић Милана Сланомир, Тођераш Стевана Коста, Вилов Антуна Петар, Вучковић Александра Сава, Вујачић Лазара Мирослав.

Бр. 112
15 септември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— по повод на дваесет и петгодишнината на работата, а за особени заслуги и успеси во развивањето и унапредувањето на ловното стопанство и на шумарството, со што е направен значаен придонес кон стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ловно-шумско и пољопривредно газдинство „Јелен“ — Београд;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Тодоровић Тихомира др Данило;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Брна Томаша Јан, Мајера Михајла Мирослав, Николандић Јосина Ђуро;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Цветић Благоја Љубомир, Фортић Мика Марин, Калкан Ладислава Павла, Кордић Николе Никола, Новаковић Богдана Војимир, Самарџић Јанка Новак, Стјепановић Богдана Будимир, Туксар Иван;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бубало Ђуре Душан, Ђосић Мате Иван, Херцег Драге Амброзије, Јаковљевић Саве Алекса, Левак Фране Иван, Паткањ Стевана Стеван, Петковић Андрије Јосип, Радановић Миле Миле, Вучковић Љубана Стево;

Од САН Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Драча Петра Средоја;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење на напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дражић Јована Лазар, Косовац Илије инж. Милан, Мучалов Стипана Адам, Пешалић Османа Етхем, Видак Антуна Петар.

Бр. 113
16 септември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси во работата на развивање и унапредување на ловството и одгледување на дивеч и шуми

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Бр. 116
21 септември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на осумдесет и петгодишнината на
постоењето, а за особени заслуги и постигнати успе-
си во работата од значење за стопанскиот напредок
на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

„Енергоинвест“ — Радна организација Рафине-
рија нафте — Босански Брод;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Бјелица Марка Трипо;

Од СР Србија

— по повод на четириесетгодишнината на ра-
ботата, а за особени заслуги за развојот на економ-
ската мисла и за успеси во образованието на струч-
ни и научни кадри, со што е направен значаен при-
донес кон стопанскиот и општествениот напредок на
земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Економски факултет — Београд;

— по повод осумдесет и петгодишнината на по-
стојењето, а за особени заслуги во организирањето и
управувањето на градскиот сообраќај и за придо-
нес кон подигањето на класната свест на работни-
ците

Градско сообраќајно предузеће — Београд;

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Индустрија шинских и друмских возила, опрема
и металних конструкција „Гоша“ — Смедеревска
Паланка;

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Мартиновиќ Никола д-р Петар.

Бр. 117
22 септември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето на сора-
ботката и пријателските односи помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Перу

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Инж. Daniel Escobar E., генерален директор на
Специјалниот проект Chira — Piura, Перу.

Бр. 120
30 септември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

230.	Уредба за дополнително на Уредбата за зго- лемување, намалување, односно укину- вање на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —	473
281.	Одлука за формирање продажни цени за цигари — — — — — — — — — — —	473
	Одликувања — — — — — — — — — — —	474

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.